



СЛУЖБЕН ВЕСНИК

НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на НРМ“ излегува по потреба. Ракописите не се враќаат. Огласи по тарифата.

Понеделник, 6 март 1961
Скопје
Број 6 Год. XVII

Претплатата за 1961 год. изнесува 1.500 дин. Овој број чини 32 дин. Жиро сметка број 802-11/1—698.

22.

На основа член 13 став 1 од Законот за организацијата на Југословенските железници, Извршниот совет донесува

РЕШЕНИЕ ЗА ОСНОВАЊЕ ЖЕЛЕЗНИЧКО ТРАНСПОРТНО ПРЕТПРИЈАТИЕ — СКОПЈЕ

1. Се основа Железничко транспортно претпријатие Скопје, со седиште во Скопје.

Фирмата на претпријатието е: „Железничко транспортно претпријатие — Скопје“.

Скратен назив на фирмата е: „ЖТП — Скопје“.

2. Железничкото транспортно претпријатие — Скопје врши превоз на патници и стоки во јавниот сообраќај на југословенските железници на сите пруги во нормален колосек на територијата на НР Македонија, како и со средствата во друмскиот сообраќај.

ЖТП — Скопје врши споредни дејности инвестиционо одржување на средствата и инвестициона изградба на поодделни објекти за потребите на железницата.

3. На ЖТП — Скопје му се даваат на користење основните средства кои служат за обавување на дејностите од претходната точка чија вредност изнесува 50.589.881.410.— дин.

Постојните обртни средс. изнесуваат 346,000.000 динари.

Средствата од претходните ставови ЖТП — Скопје ги превзема од досегашното ЖТП — Скопје.

4. За директор на ЖТП — Скопје, до неговото конституирање, се назначува инженер Никола Тоџија.

Директорот на ЖТП — Скопје ги има овластувањата одредени со одредбите на Законот за организацијата на Југословенските железници и постојните прописи.

5. До конституирањето на претпријатието постојните органи ќе ги вршат сите права што за таквите органи се предвидени со Законот за организацијата на Југословенските железници.

6. Плаќањето на работниците и службениците на ЖТП — Скопје ќе се врши според одредбите на чл. 110 став 1 од Законот за организацијата на Југословенските железници.

7. Конституирањето на претпријатието ќе се изврши до 31 март 1961 година.

Бр. 09-2762/2-1960

11 јануари 1961 година
Скопје

ИЗВРШЕН СОВЕТ

Секретар, Претседател,
Филип Брајковски, с. р. Александар Грличков, с. р.

23.

На основа член 13 став 1 од Законот за организацијата на Југословенските железници, Извршниот совет донесува

РЕШЕНИЕ ЗА ОСНОВАЊЕ ЖЕЛЕЗНИЧКО ТРАНСПОРТНО ПРЕТПРИЈАТИЕ — ГОСТИВАР

1. Се основа Железничко транспортно претпријатие — Гостивар со седиште во Гостивар.

Фирмата на Претпријатието е: Железничко транспортно претпријатие — Гостивар.

Скратен назив на фирмата е: „ЖТП — Гостивар“.

2. Железничкото транспортно претпријатие — Гостивар врши превоз на патници и стоки во јавниот сообраќај на Југословенските железници на пругата 060 на територијата на НР Македонија, како и споредна дејност инвестициони оправки на железнички коли.

3. На ЖТП Гостивар му се даваат на користење основните средства кои служат за обавување на дејностите од претходната точка чија вредност изнесува 1.821,859.000 динари.

Постојните обртни средства на ЖТП Гостивар изнесуваат 33,000.000 динари.

Основните и постојните обртни средства ЖТП Гостивар ги презема од досегашното ЖТП — Скопје

4. За директор на ЖТП Гостивар, до неговото конституирање се назначува Миле Вељановски.

Директорот на ЖТП Гостивар ги има овластувањата одредени со одредбите на член 20 од Уредбата за основање на претпријатија и дуќани, како и со одредбите на Законот за организацијата на Југословенските железници.

5. Надзор над работата на директорот врши Секретаријатот за сообраќај на Извршниот совет.

6. Плаќањето на работниците и службениците на ЖТП Гостивар ќе се врши според одредбите од

член 110 став 1 од Законот за организацијата на Југословенските железници.

7. Конституирањето на Претпријатието ќе се изврши до 31 март 1961 година.

Број 09-2762/2-1960
11 јануари 1961 година
Скопје

ИЗВРШЕН СОВЕТ

Секретар, Претседател,
Филип Брајковски, с. р. Александар Грличков, с. р.

24.

ИЗВЕШТАЈ НА РЕПУБЛИЧКАТА ИЗБОРНА КОМИСИЈА ЗА ДОПОЛНИТЕЛНИТЕ ИЗБОРИ ЗА НАРОДЕН ПРАТЕНИК НА РЕПУБЛИЧКИОТ СОБОР НА НАРОДНОТО СОБРАНИЕ НА НРМ, ОДРЖАНИ НА 12 ФЕВРУАРИ 1961 ГОДИНА

ДО НАРОДНОТО СОБРАНИЕ НА НРМ

— Републички собор —

СКОПЈЕ

Републичката изборна комисија ги прими изборните акти од дополнителните избори за избор народен пратеник на Републичкиот собор на Народното собрание на Народна Република Македонија, одржани во Изборната околија Саат Кула III во Скопје, та во смисла на член 139 во врска со член 187 од Законот за правата и должностите, изборот и отповикувањето на народните пратеници на Народното собрание на Народна Република Македонија, го поднесува следниот

ИЗВЕШТАЈ

1. Дополнителните избори за избор народен пратеник на Републичкиот собор на Народното собрание на Народна Република Македонија во Изборната околија Саат Кула III во Скопје, одредени со Одлуката на Републичкиот собор бр. 95 од 25. XI. 1960 година, се одржани на 12 февруари 1961 година.

2. Со спроведувањето на изборите под надзор на Републичката изборна комисија непосредно раководеше Општинската изборна комисија именувана со Решението на Републичката изборна комисија бр. 2 од 3 јануари 1958 година.

3. Гласањето е извршено за кандидатот Ставрев Теодосиев Драгољуб — Љупчо, од Скопје чија кандидатура беше потврдена од Општинската изборна комисија и објавена од Републичката изборна комисија на 27 јануари 1961 година во „Службен весник на НРМ“ бр. 2 од 31 јануари 1961 год.

4. Општинската изборна комисија го утврди резултатот на изборите на начинот предвиден во член 132—137 од Законот за правата и должностите, изборот и отповикувањето на народните пратеници на Народното собрание на Народна Република Македонија.

Резултатот на изборите е следен:	%
Запишани избирачи	5141
Гласале	4275 83,1

За кандидатот Ставрев

Теодосиев Драгољуб

— Љупчо 4242 99,2

Неважни гласачки ливчиња 35 0,8

Врз основа на ова, Општинската изборна комисија Саат Кула — Скопје, го прогласи за народен пратеник на Републичкиот собор на Народното собрание на Народна Република Македонија СТАВРЕВ ТЕОДОСИЕВ ДРАГОЉУБ — ЉУПЧО, од Скопје.

Број 9

14 февруари 1961 година

Скопје

РЕПУБЛИЧКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

Заменик секретар,
Никола Јанев, с. р.

Претседател,
Асен Грунчев, с. р.

25.

На основа член 7 од Уредбата за постојаните судски преводачи („Службен весник на НРМ“ бр. 20/50 година), Државниот секретаријат за правосудна управа на НРМ објавува

СПИСОК

НА ПОСТОЈАНИТЕ СУДСКИ ПРЕВОДАЧИ НА ТЕРИТОРИЈАТА НА НР МАКЕДОНИЈА

На територијата на Народна Република Македонија постојани судски преводачи има во следниве судови:

1. При Околискиот суд Скопје I:

а) за турски и француски јазик — Ариф Старова, од Скопје, ул. „Цветан Димов“ бр. 48;

б) за англиски јазик — Нестор Циков, од Скопје, ул. „Илинденска“ бр. 59.

2. При Околискиот суд Скопје II:

за француски јазик — Радмила Липковска, од Скопје, ул. „Народен фронт“ бр. 88а/1.

3. При Околискиот суд во Битола:

а) за англиски јазик — Александар Костов, од Битола, ул. „Девејани“ бр. 14;

б) за француски и грчки јазик — Диоген Хаџи Коста, од Битола, ул. „Славко Лумбарко“ бр. 6;

в) за полски и грчки јазик — Коста Кирков, судија на Околискиот суд во Битола.

4. При Околискиот суд во Кичево:

за италијански јазик — Бенедето Асизи, од Кичево, ул. „Рудничка“ бр. 10.

Со овој список се исправуваат и дополнуваат списоците на постојаните судски преводачи објавени во „Службен весник на НРМ“ бр. 7/52 и 7/56 година.

Државен секретаријат за правосудна управа на НРМ, бр. 04-328/2 од 11. II. 1961 година.

Ојласен дел

ПРОМЕНИ НА ИМИЊА

Државниот секретаријат за внатрешни работи на НРМ, со решението бр. 12-16968 од 27 октомври 1960 година, ја одобри промената на роденото име на Митков Марјан, роден на ден 24 мај 1953 година во село Ваташа, околија Титоввелешка, од татко Митков Лазо и мајка Мара, така што во иднина роденото име ќе му гласи **Костадин**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на НРМ“. (36)

Државниот секретаријат за внатрешни работи на НРМ, со решението бр. 12-16968 од 27 октомври 1960 година, ја одобри промената на роденото име на Миткова Марјанка, родена на 24 мај 1953 година во село Ваташа, околија Титоввелешка, од татко Митков Лазо и мајка Мара, така што во иднина роденото име ќе ѝ гласи **Костадинка**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на НРМ“. (37)

Државниот секретаријат за внатрешни работи на НРМ, со решението бр. 2055/1 од 18 јануари 1961 година, ја одобри промената на роденото име на Манџиковска Љуба, родена на 5 август 1943 година во село Мирковци, Скопска околија, од татко Манџиковски Борис и мајка Милица, така што во иднина роденото име ќе ѝ гласи **Нада**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на НРМ“. (38)

Државниот секретаријат за внатрешни работи на НРМ, со решението бр. 20-19154/2-1960 од 17 јануари 1961 година, ја одобри промената на роденото име на Велковски Алујзис, роден на 4 јули 1953 година во Скопје, од мајка Угринова Ангелина, а усвоено од Велковски Славко и Цвета, така што во иднина роденото име ќе му гласи **Војче**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на НРМ“. (39)

Државниот секретаријат за внатрешни работи на НРМ, со решението бр. 20-491 од 2 февруари 1961 година, ја одобри промената на роденото име на Стојановски Младен, роден на 10 декември 1933 година во с. Лера, Битолска околија, од татко Стојановски Христо и мајка Стојановска, род. Дуртанова Трена, така што во иднина роденото име ќе му гласи **Владе**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на НРМ“. (41)

Државниот секретаријат за внатрешни работи на НРМ, со решението бр. 20-1212 од 1 февруари 1961 година, ја одобри промената на фамилијарното име на Крстевски Душан, роден на 10 февруари 1940 година, во село Арачиново, Скопска око-

лија, од татко Крстевски Томе и мајка Стоја, така што во иднина фамилијарното име ќе му гласи **Николовски**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на НРМ“. (42)

Државниот секретаријат за внатрешни работи на НРМ, со решението бр. 20-1211/1961 од 4 февруари 1961 година, ја одобри промената на фамилијарното име на Крстевска Борка, родена на 25 септември 1935 година во с. Радишани, Скопска околија, од татко Стојанов Стоилко и мајка Јорданка, а омажена за Крстевски Душан, така што во иднина фамилијарното име ќе ѝ гласи **Николска**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на НРМ“. (43)

Државниот секретаријат за внатрешни работи на НРМ, со решението бр. 20-427/1 од 2 февруари 1961 година, ја одобри промената на личното име на Лазаревски Сотир, роден на 3 мај 1924 година во с. Железнец, Битолска околија, од татко Лазаревски Тодор и мајка Стојна, така што во иднина личното име ќе му гласи **Силјановски Тирчо**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на НРМ“. (44)

Државниот секретаријат за внатрешни работи на НРМ, со решението бр. 12-20203/60 од 6 јануари 1961 година, ја одобри промената на роденото име на Љуман Ајредин, роден на 8-II-1950 година во гр. Охрид, Охридска околија, од татко Љуман Шаип и мајка Љуман Гулизар, род. Мурат, така што во иднина роденото име ќе му гласи **Цавид**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на НРМ“. (45)

Државниот секретаријат за внатрешни работи на НРМ, со решението бр. 20-443/1 од 1 февруари 1961 година, ја одобри промената на роденото име на Стојанова Стојка, родена на 14 декември 1955 година во град Штип, од татко Стојанов Александар и мајка Стојанова, род. Крстева Велика, така што во иднина роденото име ќе ѝ гласи **Снежана**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на НРМ“. (48)

Државниот секретаријат за внатрешни работи на НРМ, со решението бр. 12-20432/60 од 5 јануари 1961 година, ја одобри промената на фамилијарното име Мухтари Хусни, роден на 20 септември 1933 година во село Радолишта, Охридска околија, од татко Мухтари Зулфи и мајка Мухтари, род. Асани Натице, така што во иднина фамилијарното име ќе му гласи **Хоџа**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на НРМ“. (49)

Државниот секретаријат за внатрешни работи на НРМ, со решението бр. 12-20205/60 од 5 јануари 1961 година, ја одобри промената на роденото име на Ивановски Раде, роден на 28 јануари 1960 го-

дина во гр. Кичево, Охридска околија, од татко Ивановски Трајко и мајка Ивановска Темјана, род. Николовска, така што во иднина роденото име ќе му гласи **Наум**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на НРМ“. (50)

ИСПРАВКА

Во „Службен весник на НРМ“ број 3 од 11 февруари 1961 година, на страна 41, под огласен бр. 6, во огласот за промена на личното име на Веловски Миодраг, промената место „Вивковски“ треба да гласи „Живковски“.

Од Редакцијата

СУДСКИ ОГЛАСИ

ОКРУЖЕН СУД ВО СКОПЈЕ

Пандора Ненада Дурмиќ, од Скопје, ул. „Борис Кидрич“ бр. 36, подаде тужба за развод на бракот против Ненад (порано Мехмед) Османа Дурмиќ, сега во неизвесност.

Се повикува тужениот Ненад (Мехмед) Османа Дурмиќ, сега во неизвесност, во рок од 30 дена од објавувањето на овој оглас во „Службен весник на НРМ“ да ја соопшти во судот својата точна адреса или да се јави лично. Во противен случај ќе му биде одреден старател кој ќе го застапува пред судот на негови разноси.

Од Окружниот суд во Скопје, П. бр. 123/61. (45)

Младеновски Јован Петар, од Горче Петров. ул. „Мирче Ацев“ бр. 8, подаде тужба за развод на бракот против Младеновска Петра Нада, сега во неизвесност.

Се повикува тужената Младеновска Петра Нада, сега во неизвесност, во рок од 30 дена од објавувањето на овој оглас во „Службен весник на НРМ“ да ја соопшти на судот својата точна адреса или да се јави лично. Во противен случај ќе ѝ биде одреден старател кој ќе ја застапува пред судот на нејзини разноси.

Од Окружниот суд во Скопје, П. бр. 71/61. (46)

ОКОЛИСКИ СУД ВО СВЕТИ НИКОЛЕ

Мите Штерјов Бодев, земјоделец од село Коселари, Штипско, поднесе тужба за исполнување на договор за купопродажба на недвижим имот против Џафер Асанов Максудов, од с. Коселари.

Бидејќи адресата и местожителството на тужениот се непознати, се поканува во рок од еден месец од објавувањето на огласот во „Службен весник на НРМ“ да се јави и определи застапник. Во противен случај судот ќе му го определи за застапник Демирал Велов, службеник од с. Џумајлија, кој ќе ги штити неговите интереси.

Од Околинскиот суд во Св. Николе, Р бр. 15/61. (40)

ЛИКВИДАЦИИ

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на задругите на 21-X-1959 година на страна 24 под реден број 2 е запишано следното: Општата земјоделска задруга „Градиште“, с. Ратовица, Штипско, е ставена во редовна ликвидација. Ликвидацијата е одобрена со решението на Народниот одбор на општината Пробиштип бр. 01-2630/I од 11-VII-1959 година.

За ликвидатор на Задругата е назначен Трајко Коцев Анастасов, кој ќе ја потпишува.

Од Окружниот стопански суд во Штип, фи бр. 247/59. (729)

Со решението бр. 04-1197 од 18-VII-1960 год. на Народниот одбор на општината, с. Новаци, Битолско, Земјоделската задруга „11 октомври“, с. Балдсвенци, е ставена во редовна ликвидација.

Се молат сите должници и поверители да ги измират своите долгови, односно да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена од објавувањето на огласот. По изминатиот рок нема да се признаваат никакви долгови, а за исправна ќе се земе книговодствената состојба на задругата.

Од Ликвидационата комисија. (1449)

КОНКУРСИ

На основа чл. 309 од Законот за јавните службеници („Сл. лист на ФНРЈ“ бр. 53/57), Конкурсна-та комисија при Народниот одбор на Кумановска околија, Куманово

распишува

К О Н К У Р С

за пополнување упразнето работно место **УПРАВИТЕЛ** на Специјалната болница за белодробна туберкулоза во град Кратово

УСЛОВИ:

Завршен медицински факултет — специјалист по фтизиологија.

Основна плата спрема Законот за јавните службеници, а полагајна спрема Одлуката за највисоки полагајни плати за полагајните на управниците (директори) на одделни видови здравствени установи во НРМ и посебен додаток спрема Правилникот за плати и надоместоци на службениците во Специјалната болница за белодробна туберкулоза — Кратово.

Молбите таксирани со 50 динари се поднесуваат до конкурсната комисија.

Кандидатите покрај молбите треба да приложат биографија и документи по чл. 31 од Законот за јавните службеници.

Стан обезбеден.

Молбите ќе се примаат до пополнување на работното место. (288)

КОМИСИЈАТА ЗА СЛУЖБЕНИЧКИ РАБОТИ НА НО НА ОПШТИНАТА КУМАНОВО

распишува

К О Н К У Р С

за следното упразнето работно место:

1. Управител на Управата за изградба и реконструкција на патишта во гр. Куманово.

УСЛОВИ:

Кандидатите треба да имаат завршено виша стручна спрема.

Молбите со кратка биографија, како и документи по чл. 31 од Законот за јавните службеници да се доставуваат до конкурсната комисија на НО на општината Куманово.

Овој конкурс има важност од 25-II-1961 година и трае до пополнување на работното место.

Настап на работа по доставување на сите документи. (327)

КОНКУРСНАТА КОМИСИЈА ПРИ ГЕОДЕТ- СКАТА УПРАВА НА НРМ — СКОПЈЕ

распишува

К О Н К У Р С

за прием во служба 2 агрономи

Услови: кандидатите да имаат завршено земјоделски факултет и тригодишна практика во својата струка.

Основна и положајна плата по Законот за јавните службеници.

Кон молбата кандидатот треба да приложи и документи предвидени по чл. 31 од Законот за јавните службеници.

Настап на работа од 20-III-1961 год.

Конкурсот важи до пополнување на работните места. (321)

На основа член 21 и 33 од Законот за јавните службеници („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 53/57), Комисијата за службенички работи на Народниот одбор на општината Крива Паланка

распишува

К О Н К У Р С

за пополнување на работното место:

— РЕФЕРЕНТ ЗА ПРАВНА ПОМОШ во Народниот одбор на општината Кр. Паланка

Услови: завршен правен факултет и најмалку 3 години пракса на соодветни работи.

Основна плата по Законот за јавните службеници, а положајна по Одлуката за положајните плати на службениците на Народниот одбор на Општината.

Молбите со сите потребни документи пропишани со членот 31 од ЗЈС, како и документи за школската спрема, се доставуваат до Народниот одбор на општината Крива Паланка, со ознака „Комисија за службенички работи“, во рок од 15 дена од објавувањето на огласната табла на НО или во „Службен весник на НРМ“. (293)

ДОМОТ ЗА НАРОДНО ЗДРАВЈЕ — БЕРОВО

распишува

К О Н К У Р С

за пополнување на следното работно место:

1. еден ПОМ. СМЕТКОВОДИТЕЛ

УСЛОВИ: Кандидатот треба да има завршено средна економска стручна спрема или нижа стручна спрема со 5 години практика на соодветно работно место.

Основна плата по Законот за јавните службеници, а положајна по Правилникот на Домот.

Молбите со потребните документи по чл. 31 од Законот за јавните службеници, се доставуваат до Домот за народно здравје во Берово. Рок за пријавување е 15 дена од објавувањето на конкурсот.

Настап на работа веднаш.

(291)

СОВЕТОТ НА ЗАВОДОТ ЗА ЗАПОСЛУВАЊЕ НА РАБОТНИЦИТЕ — БЕРОВО

распишува

К О Н К У Р С

за пополнување на работното место

РЕЖИСЕР — ЕКОНОМ

УСЛОВИ: средно образование или непотполно средно образование со три години пракса.

Молбите со сите пропишани документи по чл. 31 од ЗЈС, се доставуваат до Советот на Заводот за запослување на работниците — Берово до 15. III. 1961 година, а во колку работното место не се пополни до одредениот рок конкурсот останува отворен сè до пополнувањето. (292)

РЕГИСТРАЦИИ НА СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 3-IV-1959 год. под рег. бр. 5/59 е запишано под фирма: Претпријатие за производство, откуп и промет со месо, риба, сувомесни и млечни производи на големо и мало „Охридска пастрмка“, со седиште во Охрид. Предмет на работењето на претпријатието е: производство, откуп и промет со риба, откуп и промет со месо, сувомесни и млечни производи.

Претпријатието е основано со припојувањето на Рибарското стопанство „Охридска пастрмка“ — Охрид со Претпријатието „Снабдител“ — Охрид, кое спојување е одобрено со решението на НО на општината Охрид бр. 04-1054/1 од 4-III-1959 год.

Претпријатието ќе го потпишува в. д. директорот Пере Рупе.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 185/59. (739)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. бр. 129, страна 355 е запишано под фирма:

Претпријатие-угостителски дуќан „Одмор“ — Скопје — Кебапчилица во Скопје. Предмет на работењето на кебапчилицата е: угостителски услуги (скара и безалкохолни пијалоци).

Кебапчилицата е основана од Претпријатието-угостителски дуќан „Одмор“ — Скопје, а согласно со одобрението на Народниот одбор на општината „Идадија“ — Скопје бр. 8448/1 од 6-VI-1959 година.

Раководител на кебапчилицата е Славе Дуковски.

Кебапчилицата ќе ја претставува, задолжува и раздолжува во границите на овластувањето матичното претпријатие.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 528/59. (1364)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на задругите под рег. бр. 111, страна 549 е запишан под фирма: Републички деловен сојуз за полоделство и механизација „Агро-Македонија“, со седиште во Скопје. Предмет на работењето на сојузот е: ќе работи на унапредување на полоделското производство и развивање социјалистички односи во селото. Сојузот особено ќе работи на унапредување производството на житариците, фуражните култури, шеќерната репка, афионот, слончогледот, компирот и на лековитите растенија.

За остварување на ова унапредување во земјоделството сојузот особено:

- 1) ги проучува производните проблеми во полоделството од техничка, технолошка и економско-политичка гледна точка;
- 2) изработува и организира изработување на соодветните производни планови и програми за унапредување на полоделските култури;
- 3) организира и изведува соодветни производни акции;
- 4) ги проучува и шири искуствата од најрационална организација на производството во земјоделските организации.

За успешно извршување на плановите и акциите Сојузот изработува и се грижи за извршување на програми за производство, снабдување и правилно искористување на средствата за производство во полоделството, земјоделската механизација, вештачките гудрива, семе препарати и друг потребен репродукционен материјал и опрема.

Изработува програми и се грижи за изградување на кадри потребни во полоделството.

Сојузот е основан од Извршниот совет на НРМ Скопје, со решение бр. 1060/1 од 6-VI-1959 година.

Членови на управниот одбор на сојузот се: инж. Ѓорѓи Илиевски, инж. Драгутин Спасовски, Ѓице Златевски, Драган Трпезановски, Ѓазо Гочев, инж. Ѓога Петковски, инж. Ѓово Петковиќ, Ѓовко Спасов, Живко Брајковски, инж. Ѓорѓи Андасарски, инж. Тихомир Анчев, инж. Александар Мишев, инж. Благоја Ѓиколов, агроном Илија Оровчанец, Моне Анастасов, Младен Саздовски, Ѓикола Ѓимитровски, Ане Арсов, Ванчо Фончев, Милан Дучевски, инж. Мире Заковски, инж. Ристо Петановски, Коле Петров и Васил Пеевски. Сојузот ќе го потпишуваат, задолжуваат и раздолжуваат во границите на

овластувањето Драги Трајановски, управник на сојузот, и Ѓорѓи Ѓеоргиевски, шеф на сметководството
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 556/59. (1365)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. бр. 56, страна 127 е запишана под фирма: Трговско претпријатие на мало со огревен и градежен материјал „Дрвар“ — Тетово — Продавница, со седиште во Тетово. Предмет на работењето на продавницата е:

1. продажба на железарија и метални стоки, велосипеди, машини за шиене и прибор;
2. електротехнички материјали;
3. музички инструменти, радио-апарати и прибор;
4. нафтени деривати, мазира, уља и масти;
5. бои, лекови, хемикалии и прибор.

Продавницата е основана од Трговското претпријатие на мало за огревен и градежен материјал „Дрвар“ — Тетово, а согласно со одобрението на Народниот одбор на општината Тетово бр. 26382 од 26-XII-1957 година.

Раководител на продавницата е Спасо Гавроски.

Продавницата ќе ја претставува, задолжува и раздолжува во границите на овластувањето матичното претпријатие.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 537/59. (1390)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. бр. 160, страна 417 е запишано под фирма: Фабрика за масло „Велес“ — Титов Велес — Претставништво во Куманово. Предмет на работењето на претставништвото е: давање директна помош на земјоделските задруги и индивидуалните производители на подрачјето на општината Куманово за унапредување производството на индустриските маслодајчи растенија.

Претставништвото е основано од Фабриката за масло „Велес“ — Титов Велес, а согласно со одобрението на Народниот одбор на општината Куманово бр. 7683 од 19-V-1959 година.

Претставништвото ќе го потпишува, задолжува и раздолжува во границите на овластувањето Ѓодор Ѓорѓиски, раководител.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 172/59. (1397)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на задругите под рег. бр. 109, страна 532 е запишана задругата под назив: Станбено-штедна задруга „Банкар“, со седиште во Скопје. Предмет на работењето на задругата е: да гради станбени згради за потребите на своите членови; да ги помага членовите при изведбата на станбените згради, како на пример: пронаоѓање и издејствување на локации, набавување на напоти на зградите, набавка на сите потребни градежни материјали; да организира погони за потребите на станбената задруга, преку кои би се овозможила поефтина градба на станови на своите членови. Задругата се грижи за индивидуалните долгорочни

кредити спрема прописите за употребата кои ги предвидува единствениот градски фонд за изградба на станови. Исто така, задругата ќе ги обавува сите други работи околу земјишно-книжните преноси на корисникот-членот на задругата.

Задругата е основана согласно со одобрението на Народниот одбор на општината „Идадија“ — Скопје бр. 6636 од 12-V-1959 година со кое се потврдуваат правилата на задругата.

Членови на управниот одбор на задругата се: Киро Митров, Нада Витанова, Марика Малинова, Милка Петрова, Александар Василев, Рајче Пејчев и Мојсо Митров. Задругата ќе ја потпишуваат, задолжуваат и раздолжуваат во границите на овластувањето Киро Митов, претседател, Марика Малинова, секретар, Александар Василев, потпретседател, и Милка Петрова, член.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 484/53. (1409)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 13 јуни 1959 година под рег. бр. 1 е запишан под фирма: Производно услужно занаетчиско претпријатие „Единство“ — Струга — Занаетчиски берберско-фризерски дуќан, со седиште во Струга. Предмет на работењето на дуќанот е: укажување услуги од берберско-фризерскиот занает.

Дуќанот е основан од Производното услужно занаетчиско претпријатие „Единство“ — Струга, а со одобрението на НО на општината Струга бр. 07-13684/1 од 18-XII-1958 година.

Раководител на дуќанот е: Фикри Таири.

Дуќанот ќе го потпишува лицето што е овластено да го потпишува претпријатието што го основало.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 15/59. (1419)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 23-VII-1959 година под рег. бр. 9/59 е запишана задругата под назив: Градежно-фасадерска задруга „Пелистер“, с. Дихово, Битолско. Предмет на работењето на задругата е: Сидаро-фасадерска, гипсарска терацерско-мозаичарска, ксиролид подови, керамичарски работи, шукומרмерски работи, молеро-фарбарски работи, печаро-лимарски работи и на занаети кои се дополнуваат, како и набавка на потребен материјал за изведување на овие работи на територијата на цела ФНРЈ.

Задругата е основана согласно со одобрението на НО на општината Дихово бр. 01-1543/1 од 12-VII-1959 година. Задругата ќе ја потпишуваат Дејковски Петре, управник, Русевски Јаким, претседател на управниот одбор на задругата.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 321/59. (1483)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 3-VII-1959 год. под рег. бр. 10 е запишано претпријатието под фирма: Угостителско, млекарско и слаткарско претпријатие „Струшко Поле“, со седиште во Струга. Предмет на работењето на претприја-

тието е: угостителство (гостилница), со право на точење безалкохолни и алкохолни пијалаци, производство и продажба на сите видови слатки-колачи и продажба на млеко и млечни производи, леб и печиво.

Претпријатието е основано со решението на НО на општината Струга бр. 7976 од 23-VI-1959 година.

Претпријатието ќе го потпишува директорот Митре Петковски.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 311/59. (1486)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 13-VII-1959 година под рег. бр. 6 е запишана продавницата под фирма: Продавница за деликатесни производи, со седиште во Струга, на Земјоделската задруга „Напредок“, од село Лажани, Охридска околина. Предмет на работењето на продавницата е: продажба на сите видови деликатесни производи.

Продавницата е основана од ЗЗ „Напредок“, с. Ложани, а со одобрението на НО на општината Струга бр. 07-3005/1 од 10-IV-1959 година.

Раководител на продавницата е: Ѓурко Несторовски.

Продавницата ќе ја потпишуваат лицата што се овластени за потпишување задругата што ја основала.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 308/59. (1487)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 23-VII-1959 година под рег. бр. 11 е запишана под фирма: Комбинат за гуми и чевли „Вулкан“, Ниш — Продавница, со седиште во Струга. Предмет на работењето на продавницата е: продажба на чевли и производи од гума, каучук и пластична маса.

Продавницата е основана од Комбинатот за гуми и чевли „Вулкан“, Ниш, а со одобрението на НО на општината Струга бр. 07-8464/1 од 6-VII-1959 година.

Продавницата ќе ја потпишува раководителот Матовски Никола.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 325/59. (1488)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на задругите под рег. бр. 115, страна 489 е запишана задругата под назив: Земјоделска задруга „Пролетер“, со седиште во с. Шивец, Кавадарци. Предмет на работењето на задругата е:

1. земјоделско производство на општонародна земја земена под закуп или добиена на бесплатно користење;

2. организирање земјоделско производство на земјата на индивидуалните земјоделски производители преку создавање на разни видови кооперации;

3. укажување услуги на земјоделските производители со земјоделски машини и орудија, како и други услуги што се во врска со земјоделското производство;

4. договарање вишоци од земјоделското производство во своето подрачје, преземање и нивни пласман;

5. снабдување на земјоделските производители со потребен репродукционен материјал (семе, вештачко ѓубре итн.);

6. преработка и доработка на земјоделски производи;

7. организирање на штедење и кредитирање;

8. стручно издигнување на кадри нужни за стопанската активност на задругата.

Задругата е основана согласно со одобрението на Народниот одбор на општината Кавадарци бр. 02-4372/1 од 30-IV-1959 година.

Членови на управниот одбор на задругата се: Никола Лазов, Дончо Коцев, Боро Ганчев, Гито Петров, Цандо Ефремов, Цандо Гичез и Љубо Атанасов. Задругата ќе ја потпишуваат, задолжуваат и раздолжуваат во границите на овластувањето Никола Лазов, управник, Глигор Петров, член на управниот одбор, и Дончо Коцев, член на управниот одбор.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 506/59. (1506)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на задругите под рег. бр. 114, страна 567 е запишана задругата под назив: Земјоделска задруга „Александар Урдаревски“, со седиште во с. Горњани, Скопско. Предмет на работењето на задругата е:

1. земјоделско производство на општонародна земја земена под закуп или добиена на бесплатно користење;

2. организирање земјоделско производство на земјата на индивидуалните земјоделски производители преку создавање на разни видови кооперации;

3. укажување услуги на земјоделските производители со земјоделски машини и орудија, како и други услуги што се во врска со земјоделското производство;

4. договарање вишоци од земјоделското производство во своето подрачје, преземање и нивни пласман;

5. снабдување на земјоделските производители со потребен репродукционен материјал (семе, вештачко ѓубре итн.);

6. преработка и доработка на земјоделски производи;

7. организирање на штедење и кредитирање;

8. стручно издигнување на кадри нужни за стопанската активност на задругата;

9. преработка на вар;

10. откуп на земјоделски производи и градежен материјал;

11. продажба на земјоделски производи на мало;

12. откуп и продажба на земјоделски производи на големо во ФНРЈ;

13. продажба и набавка на колонијални стоки;

14. сточарство (тов);

15. откуп на млечни производи.

Задругата е основана согласно со одобрението на Народниот одбор на општината Бутел број 02-2033/1 од 9-VI-1959 година.

Членови на управниот одбор на задругата се: Брљарчевски Драган, претседател, Маринковиќ Стоилко, Миленковски Никче, Спасиќ Душан, Мрчковски Славко, Златановиќ Стојко, Кирик Пан

ко, Шаговиќ Милан и Пешевски Душан. Задругата ќе ја потпишуваат, задолжуваат и раздолжуваат во границите на овластувањето Пешевски Душан и Маринковиќ Стоилко.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 559/59. (1509)

МАЛИ ОГЛАСИ

Се огласуваат за неважни следните загубени документи:

РАЗНИ ДОКУМЕНТИ

Здравствена легитимација бр. 14035 на име Славиш Стојковска, ул. „Народна револуција“ бр. 106 — Куманово. (2461)

Здравствена легитимација бр. 302, издадена од ЗСО — Филијала — Пробиштип на име Станка Наковска, ул. „Илинденска“, Пробиштип — Кочани. (2462)

Возачка дозвола бр. 150, издадена од СВР — Тетово на име Спасо К. Димовски, с. Жилче — Тетовско. (2463)

Здравствена легитимација бр. 10797, издадена од ЗСО — Штип на име Трајко Иванов Пргов, ул. „Сутјеска“ бр. 3 — Штип. (2464)

Здравствена легитимација бр. 6421, издадена од ЗСО — Битола на име Флора Васил Мечкарова, ул. „Бихак“ бр. 14 — Битола. (2465)

Здравствена легитимација бр. 13364, издадена од ЗСО — Охрид на име Цвета З. Митреска, Охрид. (2466)

Сообраќајна книшка на моторно возило марка „Ланд Ровер“ рег. бр. 5028, издадена од СВР — Титов Велес на Општинскиот здравствен дом — Кавадарци. (2467)

Возачка дозвола бр. 1840 за трактор со приклица, издадена од СВР — Битола на име Душан Ј. Стојаноски, ул. „Стеван Базерко“ бр. 8 — Прилеп. (2468)

Работна книшка, издадена од Бирото за посредување на трудот — Куманово на име Веби Казима Емини, с. Слупчане — Кумановско. (2469)

Здравствена легитимација бр. 5168, издадена од ЗСО — Филијала — Гевгелија на име Марица Мишкарлова, ул. „1-ви мај“ бр. 20 — Гевгелија. (2470)

Здравствена легитимација бр. 1468, издадена од ЗСО — Штип на име Рада Тренева, ул. „Гоце Делчев“ бр. 36 — Штип. (2471)

Здравствена легитимација бр. 6896, издадена од ЗСО — Филијала — Пробиштип на име Драган Павлов, с. Злетово — Кочани. (2472)

Здравствена легитимација бр. 2937, издадена од ЗСО — Филијала — Берово на име Фима Ј. В'ковска, с. Владимирowo — Берово. (2473)

Здравствена легитимација бр. 7569, издадена од ЗСО — Нови Травник на име Максим Д. Балоски, с. Луково — Струга. (2474)

Здравствена легитимација бр. 25225, издадена од ЗСО — Гостивар на име Незмије Хоџа, ул. „Иво Лола — Рибар“ бр. 25 — Гостивар. (2475)

Здравствена легитимација бр. 943, издадена од ЗСО — Штип на име Страхил Наунов, ул. „Христијан Карпуш“ бр. 24 — Штип. (2476)

Сообраќајна дозвола бр. 3538, издадена од Сообраќајниот отсек во Скопје на име Иван Ангеловски, Скопје. (2477)

Диплома за завршен III клас гимназија и свидетелство за завршено VII одделение, издадени од Гимназијата „Климент Охридски“ — Охрид на име Михајло Софкаровски, Хируршка клиника, Скопје. (2478)

Работна книшка бр. 56667, издадена од Бирото за посредување на трудот — Скопје на име Џеват Халит, Скопје. (2480)

Воена книшка издадена од 41 дивизија — Куманово на име Славе Др. Николов, ул. „Костурска“ бр. 16 — Титов Велес. (2481)

Работна книшка бр. 571/58, издадена од Бирото за посредување на трудот — Скопје на име Благоја Димитриевски, Скопје. (2482)

Колска книшка бр. 1471, издадена од Сообраќајниот отсек во Скопје на име Ангелко Атанасовски, Скопје. (2483)

Работна книшка бр. 5391, издадена од Бирото за посредување на трудот — Охрид на име Крсте Митревски, ул. „Маршал Тито“ — Берово. (2484)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Љубомир Тодоровски, с. Белимбегово — Скопско. (2485)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Милица Здравкова, Скопје. (2486)

Индекс бр. 167, издаден од Виша стопанска школа — Скопје на име Мирко Чорак, Скопје. (2487)

Свидетелство бр. 30 за завршен I клас, издадено од Земјоделското училиште во Битола през 1950/51 година на име Павле Петрушов Силимчевски, с. Дуње — Битолско. (2488)

Воена книшка на име Мецит Нуредина Максуги, с. Радиовце — Тетовско. (2489)

Воена буквица на име Трајчо Гошев Евремов, с. Пеширово — Св. Николе. (2490)

Здравствена легитимација бр. 56268 на име Фаница Василева, ул. „Преспа“ бр. 32 — Битола. (2491)

Работна книшка бр. 463056, рег. бр. 278 на име Меваит В. Асани, с. Жеровјане — Тетовско. (2492)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Златко Кнежевиќ, Скопје. (2494)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Ристо Слаевски, Скопје. (2595)

Воена книшка издадена од Воениот отсек — Загреб на име Златко Кнежевиќ, Скопје. (2596)

Работна книшка бр. 8968, издадена од Бирото за посредување на трудот — Скопје на име Стеван А. Смилевски, с. Раштак — Скопско. (2479)

Здравствена легитимација бр. 78, издадена од ЗСО — Кочани на име Васа Нацева Митева, с. Горни Подлог — Кочани. (2493)

Воена книшка издадена од ВП 4641 — Чачак на име Џафер Азбија Јонузи, с. Теарце — Тетовско. (2497)

Сообраќајна дозвола за камион марка „Чепел“ рег. бр. 1658, издадена од Сообраќајниот отсек — Скопје на Градежното претпријатие „Бетон“ — Скопје. (2498)

Здравствена легитимација бр. 81, издадена од ЗСО — Скопје на име Газмен Шасивари, Скопје. (2499)

Диплома за прва генерација за завршено средно техничко училиште во Скопје на име Иван Долгазански, населба „Карпош“, зграда 2, стан 7 — Струмица. (2500)

Сообраќајна дозвола за камион марка „ТАМ“, рег. бр. 1181 бр. М-1481, издадена од Сообраќајниот отсек — Скопје на Фабриката „Карпош“ — Ѓорче Петров. (2501)

Работна книшка издадена од Бирото за посредување на трудот — Скопје на име Имер Т. Рамановски, Скопје. (2502)

Здравствена легитимација бр. 72735, издадена од ЗСО — Скопје на име Драгица Јанушева, Скопје. (2503)

Школско свидетелство бр. 37/53 год. издадено од Основното училиште „Димитар Влахов“, с. Скочивар — Битолско, на име Флоринка Ѓелева Талевска, с. Скочивир — Битолско. (2505)

Здравствена легитимација бр. 12400, издадена од ЗСО — Гостивар на име Мара Јанеска, ул. „Никола Парапулов“ бр. 36 — Гостивар. (2506)

Воена книшка издадена од ВП 6504 — Велика Кикинда на име Алекса Димитриев Христов, с. Борисово — Струмица. (2507)

Здравствена легитимација бр. 25022, издадена од ЗСО — Филијала — Струмица на име Славица Ристова Апостолова, населба „Карпош“ — Струмица. (2508)

Воена книшка, издадена од Воениот отсек во Гевгелија на име Ѓаде Јован Пауновиќ, с. Јосифово — Гостивар. (2509)

Здравствена легитимација бр. 2084 на име Никола Д. Наумов, Титов Велес. (2510)

Здравствена легитимација бр. 31315 на име Борис Илиоски, ул. „Мирче Ацев“ бр. 108 — Прилеп. (2511)

Здравствена легитимација бр. 4865, издадена од ЗСО — Филијала — Ресен на име Крсте Рабациевски, с. Штрбово — Ресен. (2513)

Здравствена легитимација бр. 6369 на име Петар Поп Арсов, службеник ПТТ — Титов Велес. (2514)

Здравствена легитимација на име Јашар С. Бајрамов, ул. „Бл. Стојанов“ бр. 11 — Титов Велес. (2516)

Здравствена легитимација бр. 2475 на име Илија Андовски, Титов Велес. (2516)

Здравствена легитимација бр. 4717 издадена од ЗСО — Кочани на име Андон Димитров Хордалов, ул. „29 ноември“ бр. 38 — Кочани. (2517)

Здравствена легитимација, издадена од ЗСО — Скопје на име Стојка Крстева, с. Оризари — Ѓорче Петров. (2518)

Здравствена легитимација бр. 048312 издадена од ЗСО — Скопје на име Сузан Амет, Скопје. (2519)

Диплома за завршено средно техничко училиште — рударски оддел издадено од Средното техничко училиште во Скопје на име Иван Спасовски, с. Радуша — Скопско. (2520)

Воена книшка издадена од Воениот отсек во Прилеп на име Тоде Дејчин Кузмановски, с. Ново Легово, Прилеп. (292)

Работна книшка бр 1487, издадена од Бирото за посредување на трудот — Скопје на име Митре Мешковски, Скопје. (2521)

Здравствена легитимација, издадена од ЗСО — Куманово на име Ангел Мицевски, Скопје. (2522)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Јован Афријанов, Скопје. (2523)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Кичево на име Иван Станковски, Скопје. (2524)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Демир Хисар на име Максим Јосифовски, Скопје. (2525)

Здравствена легитимација бр. 3792, издадена од ЗСО — Скопје на име Олга Спировска, Скопје.

Диплома за завршено средно техничко училиште — рударски оддел, издадена од Средно техничкото училиште во Скопје на име Трајан Илјовски, ул. „К. Јосифоски“ Прилеп. (2527)

Здравствена легитимација бр. 49757, издадена од ЗСО — Битола на име Дано Велковски, ул. „Илинден“ бр. 142 — Битола. (2528)

Здравствена легитимација бр. 20231, издадена од ЗСО — Битола на име Емин С. Рашидов, ул. „Трговска“ бр. 26 — Битола. (2529)

Дозвола за држење и носење на оружје рег. бр. 1302, издадена од СВР — Битола на име Димко Јорданов Јосифовски, ул. „Б. Лопач“ бр. 12, с. Варош — Прилеп. (2530)

Свидетелство за завршено IV одделение, издадено од Основното училиште „Вера Которка“ во с. Клечевце през 1947/48 год. на име Мирко Атанасов Георгиевски, с. Клечовце — Кумановско. (2531)

Здравствена легитимација бр. 24995, издадена од ЗСО — Тетово на име Гашиќ Шандо, ул. Горче Стојчески“ бр. 62а — Тетово. (2532)

Воена книшка, издадена од ВП 4219 — Шлабац на име Абдураман Камила Јусуфи, с. Корито — Гостивар. (2533)

Работна книшка бр. 6930 на име Тодор Зарев Герасимоски, Гостивар. (2534)

Свидетелство бр. 23 за завршено VIII одделение, издадено од Осмолетката „Ванчо Прке“ — Делчево на име Илија Милков Стоименов, с. Град, Делчево. (2535)

Здравствена легитимација бр. 6856, издадена од ЗСО — Филијала — Пробиштип на име Верка Цветковска, с. Дубровница — Кочани. (2536)

Свидетелство за завршен семинар за учители през 1910 година на име Саит Јашаров Зулали, с. Радолиште — Струга. (2537)

Здравствена легитимација, издадена од ЗСО — Битола на име Сребра Вангела Митевска, с. Појешево — Битолско. (2538)

Здравствена легитимација бр. 1037 на име Трајан Мирчев Илиоски, ул. „Марксва“ бр. 43 — Прилеп. (2539)

Здравствена легитимација бр. 71279, на име Драгољуб Ранѓел Марковиќ, с. Долно Којнаре — Кумановско. (2540)

Здравствена легитимација бр. 40144, издадена од ЗСО — Гостивар на име Назип Асан Адemosки, с. Тресанче — Тетовско. (2541)

Здравствена легитимација бр. 22076, издадена од ЗСО — Филијала — Струмица на име Боро Ристов Коцев, с. Попчево — Струмица. (2542)

Здравствена легитимација бр. 3853, издадена од ЗСО — Битола на име Нада Чакулеска, ул. „Стив Наумов“ бр. 40 — Битола. (2543)

Здравствена легитимација бр. 3854, издадена од ЗСО — Битола на име Лилјана Чакулеска, ул. „Стив Наумов“ бр. 40 — Битола. (2544)

Здравствена легитимација бр. 3855, издадена од ЗСО — Битола на име Владо Чакулески, ул. „Стив Наумов“ бр. 40 — Битола. (2545)

Свидетелство бр. 60 од 23-VI-1957 год. за завршено IV одделение на име Иван Љубев Трајковски, с. Шоп Рудари, Кумановско. (2546)

Оружен лист бр. 693/60, издаден од СВР — Охрид на име Гани Далип Купа, с. Спас — Дебар. (2547)

Здравствена легитимација бр. 3088, издадена од ЗСО — Кавадарци на име Марица Даскалова, ул. „7 септември“ бр. 50 — Кавадарци. (2548)

Здравствена легитимација бр. 11716, издадена од ЗСО — Кавадарци на име Александар Момчилов Митровски, ул. „Илинденска“ — Кавадарци. (2549)

Здравствена легитимација бр. 4385 на име Вита Д. Штипкова, Титов Велес. (2550)

Здравствена легитимација бр. 27322, издадена од ЗСО — Тетово на име Етем Ибиши, с. Шипковица — Тетовско. (2551)

Здравствена легитимација бр. 46114, издадена од ЗСО — Тетово на име Илјаз Етем Ибиши, с. Шипковица Тетовско. (2552)

Здравствена легитимација бр. 7312, издадена од ЗСО — Штип на име Сенка Поптрајкова, ул. „Страшо Пинџур“ бр. 54/6 — Штип. (2553)

Здравствена легитимација бр. 2973, издадена од ЗСО — Филијала — Кочани на име Љубен Ристон Живков, ул. „Страшо Ербапски“ бр. 33 — Кочани. (2554)

Здравствена легитимација бр. 13003, издадена од ЗСО — Филијала — Пробиштип на име Рајна Младеновска, с. Метежево, Кумановско. (2555)

Здравствена легитимација бр. 19208, издадена од ЗСО — Нови Варош, НР Србија на име Беча Хајриз, Рудник Радуша — Горче Петров. (2556)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Белгизара Куртиши, Скопје. (2557)

Работна книшка бр. 27284 издадена од Бирото за посредување на трудот — Скопје на име Ленка Милановска, Скопје. (2558)

Работна книшка бр. 26089, издадена од Бирото за посредување на трудот — Скопје на име Мара Маркушкоска, Скопје. (2559)

Работна книшка бр. 26676, издадена од Бирото за посредување на трудот — Скопје на име Митана Тодорова, Скопје. (2560)

Инвалидска исплатна книшка бр. 000031 издадена од НО на Скопска околија на име Стаменка Кудрановиќ, ул. „Град. расадник“ бр. 2 — Скопје. (2561)

Легитимација за резервни офицер, издадена од Воениот отсек во Бихаќ на име Милан Н. Кнежевиќ, железничка станица, с. Зелениково — Скопско. (2562)

Здравствена легитимација бр. 114455 издадена од ЗСО — Скопје на име Мецаит С. Нухи, Радуш, Горче Петров. (2563)

Здравствена легитимација бр. 588, издадена од ЗСО — Испстава — Крушево на име Костадинка Димитар Здравкова, ул. „Питу Гули“ бр. 22 — Крушево. (2564)

Работна книшка бр. 4160, серија бр. 227785 издадена од Бирото за посредување на трудот — Куманово на име Лепосава Данаил Арсовска, ул. „Тоден Мендол“ бр. 17 — Крушево. (2565)

Свидетелство за завршена III година раденичка школа во Струга на име Цвета Бицеска, ул. „Пролетерска бригада“ бр. 5 — Струга. (2566)

Свидетелство бр. 95 од полуматурски испит, издадено од Осмолетката во село Србица на име Балежи Сеферов Пајазит, с. Србица — Кичево. (2567)

Здравствена легитимација бр. 126, издадена од ЗСО — Берово на име Борис Глигоров Равански, с. Владимирово — Берово. (2568)

Здравствена легитимација бр. 21711, издадена од ЗСО — Филијала — Струмица на име Јосиф Јованов, с. Баница — Штипско. (2569)

Здравствена легитимација бр. 5759 издадена од ЗСО — Испостава — Кратово на име Амди Нечипов Јумеров, Кратово. (2570)

Здравствена легитимација бр. 44252 издадена од ЗСО — Гостивар на име Божана Милосав Јаковлевска, Сенце — Гостивар. (2571)

Свидетелство за завршено VIII одделение, издадено од Осумголичното училиште, с. Крани, на име Неим Феим Фејзулаи, с. Грнчари — Св. Николе. (2572)

Свидетелство за завршен III клас женско домашно училиште во Струга през 1939 година на име Маге Гичекоска — Начо, ул. „Иво Рибар Лоп“ бр. 1 — Струга. (2573)

Работна книшка бр. 7078, издадена од Бирото за посредување на трудот — Титов Велес на име Трајанка А. Пешева, Скопје. (2574)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Јово Крстевски, Скопје. (2575)

Работна книшка бр. 19153, издадена од Бирото за посредување на трудот — Скопје на име Спасија Христова, Скопје. (2576)

Лекарско уверение издадено за три години привремено неспособен, издадено од Военото опоравилиште „Авала“ — Белград на име Живко М. Јовановски, с. Герман — Кумановско. (2577)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Белград на име Тодор Нуцевски, Скопје. (2578)

Здравствена легитимација бр. 5481, издадена од ЗСО — Тетово на име Невниар Османи, ул. „Скопјанска“ бр. 83 — Тетово. (2579)

Здравствена легитимација бр. 41087, издадена од ЗСО — Прилеп на име Спасе Димовски, с. Чаниште — Прилеп. (2580)

Здравствена легитимација бр. 16671, издадена од ЗСО — Охрид на име Екрем Имер Азизоски, ул. „Даме Груев“ бр. 93 — Охрид. (2581)

Свидетелство издадено од турските школски власти през 1911 год. на име Шех Арифа Кемаљ, ул. „ЈНА“ — Струга. (2582)

Здравствена легитимација бр. 23617 издадена од ЗСО — Кичево на име Дола Николовска, с. Извор — Кичево. (2583)

Сообраќајна колска книшка рег. бр. М-3044, марка „Застава“ број на моторот 023852 издадена од СВР — Охрид на Народниот одбор на општината Македонски Брод. (2584)

Здравствена легитимација бр. 1280, издадена од ЗСО — Филијала — Берово на име Никола Костадински, ул. „М. Тито“ бр. 116 — Берово. (2585)

Здравствена легитимација бр. 8243, издадена од ЗСО — Филијала — Радовиш на име Душка Левтерова Миовска, ул. „Пилана“ — Радовиш. (2586)

Студентски индекс бр. 1076, издаден од Земјоделско-шумарскиот факултет — Скопје на име Софроние Стојче Буневски, ул. „Кленовец“ бр. 57 — Битола. (2587)

Здравствена легитимација бр. 146036, издадена од ЗСО — Прилеп на име Илија Велески, ул. „Кр. Волнароски“ бр. 14 — Прилеп. (2588)

Работна книшка бр. 2037, серија бр. 102813 издадена од Бирото за посредување на трудот — Куманово на име Младен Стојан Јовановски, ул. „Бонново Трло“ — Куманово. (2589)

Воена книшка, издадена од Воениот отсек — Куманово на име Зорко Станојков Станковиќ, с. Алгуље — Кумановско. (2590)

Здравствена легитимација, издадена од ЗСО — Тетово на име Рефадин Камили, ул. „Илинденска“ бр. 76 — Тетово. (2591)

Здравствена легитимација, издадена од ЗСО — Скопје на име Ирина Галмарова, с. Трубарово — Скопско. (2592)

Работна книшка рег. бр. 5490, серија бр. 153766 издадена од Бирото за посредување на трудот — Скопје на име Благоја Н. Ѓорѓиевски, с. Белимбегово — Скопско. (2593)

Здравствена легитимација бр. 38693 на име Наумка Белокозовска, с. Црнобуки — Битолско. (2595)

Работна книшка бр. 4918, серија бр. 427162 издадена од Бирото за посредување на трудот — Ниш на име Димитар Ристов Стојков, ул. „Д. Влахов“ бр. 15 — Гевгелија. (2596)

Здравствена легитимација бр. 9588 на име Алија Ибраим Амедовски, ул. „Крали Марко“ бр. 84 — Титов Велес. (2597)

Инвалидска здравствена книшка бр. 98752 издадена од НО на општината Жеровјане на име Шефки Иса Адеми, с. Долно Палчиште — Тетовско. (2598)

Здравствена легитимација бр. 28255 издадена од ЗСО — Штип на име Иван Митев, ул. „Паруца“ — Штип. (2599)

Здравствена легитимација бр. 24074, издадена од ЗСО — Филијала — Кичево на име Бајрам Османов Бајрамоски, ул. „Прилепска“ бр. 89 — Кичево. (2600)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Прилеп на име Китан Стојаноски, ул. „Киро Пајмакоски“ бр. 46 — Прилеп. (2601)

Работна книшка бр. 127, издадена од Бирото за посредување на трудот — Тетово през 1953 год. на име Костадин Божинов Павлоски, с. Милетино — Тетовско. (2602)

Работна книшка бр. 11705, издадена од Бирото за посредување на трудот — Тетово на име Азир Лезам Адили, с. Шипковица — Тетовско. (2603)

Здравствена легитимација бр. 24222, издадена од ЗСО — Штип на име Коце Петков, ул. „Паруца“ — Штип. (2604)

Здравствена легитимација бр. 25703, издадена од ЗСО — Штип на име Стојадин Петков, ул. „Паруца“ — Штип. (2605)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Шукри Куртиши, Скопје. (2606)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Димче Т. Јанев, Скопје. (2607)

Работна книшка издадена од Бирото за посредување на трудот Скопје на име Руфат А. Фазлиевски, Скопје. (2608)

Воена книшка издадена од Воениот отсек — Скопје на име Алит Р. Јусуф, с. Студеничани — Скопско. (6209)

Работна книшка бр. 029733 издадена од Бирото за посредување на трудот — Скопје на име Стоилко Б. Трајановски, Скопје. (2610)

ЛИЧНИ КАРТИ

Лична карта рег. бр. 4240, серија бр. 0546650 издадена од СВР — Куманово на име Стојчо П. Илиевски, ул. „Љубе Гачо“ бр. 25 — Куманово. (3937)

Лична карта рег. бр. 21293, серија бр. 0216743 издадена од СВР — Охрид на име Адем Рифат Демов, ул. „Јане Сандански“ бр. 25 — Охрид. (3938)

Лична карта рег. бр. 22452, серија бр. 0134481 издадена од СВР — Охрид на име Цицо Хасим Зуди, Струга. (3939)

Лична карта рег. бр. 11024, серија бр. 0755559 издадена од СВР — Кичево на име Мишо Ш. Божиноски, с. Челопеци — Кичево. (3940)

Лична карта рег. бр. 19358, серија бр. 0733291 издадена од СВР — Кичево на име Абдија Б. Садулоски, с. Лешница — Кичево. (3941)

Лична карта рег. бр. 61, серија бр. 024181 издадена од СВР — Титов Велес на име Ристо Томов Мирчев, ул. „Орде Орданов“ бр. 10а — Титов Велес. (3942)

Лична карта рег. бр. 17436, серија бр. 0676203 издадена од СВР — Тетово на име Славе Вецов Стаменковски, с. Ратаје — Тетовско. (3943)

Лична карта рег. бр. 11200/ш, серија бр. 0300673 издадена од СВР — Штип на име Осман Зумеров Хасанов, с. Дорфулија — Св. Николе. (3944)

Лична карта рег. бр. 6535, серија бр. 0295154 издадена од СВР — Штип на име Киро Василов Петров, с. Амзабегово — Св. Николе. (3945)

Лична карта рег. бр. 11054, серија бр. 0387664 издадена од СВР — Кочани на име Стојко Јакимов Младенов, с. Теранци — Кочани. (3946)

Лична карта рег. бр. 153, серија бр. 0315664 на име Станко Стојанов Станков, с. Петралинци — Струмица. (3947)

Лична карта рег. бр. 4527, серија бр. 0079923 издадена од СВР — Струмица на име Максуд Демиров Абдијев, с. Иловица — Струмица. (3948)

Лична карта рег. бр. 2158, серија бр. 0698668 издадена од СВР — Гостивар на име Раим Даут Шабани, с. Добридол — Гостивар. (3949)

Лична карта рег. бр. 9774, издадена од СВР — Битола на име Анѓеле Орданов Вртески, с. Кривогаштани — Прилеп. (3950)

Лична карта рег. бр. 3442, серија бр. 0036153 издадена од СВР — Струга на име Зини Лутви Алуши, с. Калиште — Струга. (3951)

Лична карта рег. бр. 605, серија бр. 1706673 издадена од СВР — Ријека на име Иван Леополд Корет, ул. „Борис Кидрич“ бр. 98 — Гостивар. (3952)

Лична карта рег. бр. 14618, серија бр. 0711128 издадена од СВР — Гостивар на име Имерли Сали Фаризи, с. Дебреште — Гостивар. (3953)

Лична карта рег. бр. 19406, серија бр. 0092199 издадена од СВР — Битола на име Флора Иванова Димова, ул. „Прилепска“ бр. 50 — Битола. (3954)

Лична карта рег. бр. 1331, серија бр. 0261951 издадена од СВР — Битола на име Фејзи Бесим Феизуловски, ул. „Абд. Кар. Паша“ бр. 19 — Битола. (3955)

Лична карта рег. бр. 3270, серија бр. 0247788 издадена од СВР — Битола на име Лубе Спасе Тошевски, ул. „Караорман“ бр. 36 — Битола. (3956)

Лична карта рег. бр. 32609, серија бр. 0101100 издадена од СВР — Битола на име Илија Јованов Мрмачовски, с. Могила — Битолско. (3957)

Лична карта рег. бр. 22601, серија бр. 0163173 издадена од СВР — Битола на име Миле Тофило Мицковски, ул. „Кленовец“ бр. 16 — Битола. (3958)

Лична карта рег. бр. 9954, серија бр. 0074707 издадена од СВР — Гевгелија на име Драгутин Ристов Талев, с. Грчиште — Гевгелија. (3959)

Лична карта рег. бр. 19268, серија бр. 0507870 издадена од СВР — Гевгелија на име Јордан Ристов Бошков, ул. „Гоце Делчев“ бр. 29 — Валаново — Гевгелија. (3960)

Лична карта рег. бр. 990, серија бр. 0089753 издадена од СВР — Кавадарци на име Христо Атанасов Христов, с. Клиново — Кавадарци. (3961)

Лична карта рег. бр. 1717, серија бр. 025848 издадена од СВР — Титов Велес на име Стојанка Илиева (Костадинова) Тилева, с. Долна Ергела — Кавадарци. (3962)

Лична карта рег. бр. 9035, серија бр. 0705445 издадена од СВР — Гостивар на име Феим Алита Бакиу, с. Чегране — Гостивар. (3963)

Лична карта рег. бр. 160, серија бр. 0147871 на име Милева Максима (Андријашевик) Паскова, с. Дражево — Струмица. (3964)

Лична карта рег. бр. 1614/ш, серија бр. 0132521 издадена од СВР — Штип на име Спиро Василев Китанов, с. Дражево — Струмица. (3965)

Лична карта рег. бр. 3511, серија бр. 0076467 издадена од СВР — Битола на име Донка Алексо (Илиева) Белева, ул. „Ловченска корија“ бр. 36 — Битола. (3966)

Лична карта рег. бр. 14845, серија бр. 0159281 на име Васко Џороски, ул. „Сот. Ѓорѓиоски“ бр. 95 — Прилеп. (3967)

Лична карта рег. бр. 2109, серија бр. 0246626 издадена од СВР — Битола на име Ристо Стојанов Трајковски, с. Подвис — Прилеп. (3969)

Лична карта рег. бр. 26041, серија бр. 0561859 издадена од СВР — Куманово на име Манасија Петров Димитриевски, с. Дренак — Куманово. (3969)

Лична карта рег. бр. 5423, серија бр. 0730447 издадена од СВР — Македонски Брод на име Ѓорѓија Мицков Штерјоски, с. Г. Крушје, Македонски Брод. (3970)

Лична карта рег. бр. 745, серија бр. 0370755 издадена од СВР — Неготино на име Ангел Камчев Јошев, с. Криволак — Кавадарци. (3971)

Лична карта рег. бр. 528, серија бр. 0145296 издадена од СВР — Берово на име Димитар Благоев Шоповски, с. Будимирци — Берово. (3972)

Лична карта рег. бр. 14246, серија бр. 0390956 издадена од СВР — Кочани на име Александар Атанасов Христов, с. Мојанци — Кочани. (3973)

Лична карта рег. бр. 42, серија бр. 0320948 издадена од СВР — Виница на име Стефан Стојанов Ѓорѓиев, с. Истибани — Кочани. (3974)

Лична карта рег. бр. 628, серија бр. 0377138 издадена од СВР — Кочани на име Мирко Трајчев Ефремов, с. Пеклани — Кочани. (3975)

Лична карта рег. бр. 6989, серија бр. 0282549 издадена од СВР — Ресен на име Мухарем Мех. Хусеиновски, ул. „М. Думов“ бр. 6 — Ресен. (3976)

Лична карта рег. бр. 97793, серија бр. 0120103 издадена од СВР — Гостивар на име Иса Раиф Јахјаи, с. Ѓор. Бањица — Гостивар. (3977)

Лична карта рег. бр. 6, серија бр. 0366016, на име Гена Блажо Димова, с. Градско — Титоввелешко. (3978)

Лична карта рег. бр. 28044, серија бр. 0685991 издадена од СВР — Тетово на име Имер Ганија Вејсели, ул. „К. Ј. Питу“ бр. 92 — Тетово. (3979)

Лична карта рег. бр. 26892, серија бр. 0685254 издадена од СВР — Тетово на име Ебиш Рахим Емини, с. Селце — Тетовско. (3980)

Лична карта рег. бр. 18906, серија бр. 0715516 издадена од СВР — Гостивар на име Зулбеар Амет Имери, с. Градец — Гостивар. (3981)

Лична карта рег. бр. 45223, серија бр. 0800456 издадена од СВР — Тетово на име Таир Скендер Билибани, ул. „Кавкаска“ бр. 6 — Тетово. (3982)

Лична карта рег. бр. 31235, серија бр. 0792190 издадена од СВР — Тетово на име Сафет Муарем Сулејмани, с. Бозовце — Тетовско. (3983)

Лична карта рег. бр. 24340, серија бр. 0721150 издадена од СВР — Гостивар на име Таир Халим Таири, с. Пирок — Тетовско. (3984)

Лична карта рег. бр. 3635, серија бр. 0184145 издадена од СВР — Битола на име Миле Стојанов Котески, с. Обршани — Прилеп. (3985)

Лична карта рег. бр. 18848, серија бр. 0161335 издадена од СВР — Прилеп на име Ѓорѓија Димков Христовски, Зоолошка градина — Прилеп. 3986

Лична карта рег. бр. 9865, серија бр. 0549628 издадена од СВР — Куманово на име Ване Димков Спасовски, с. Бајловце — Кумановско. (3987)

Лична карта рег. бр. 9166, серија бр. 0550238 издадена од СВР — Куманово на име Димко Ангелов Михајловски, с. Канарево — Кумановско. (3988)

Лична карта рег. бр. 1908, серија бр. 0552166 издадена од СВР — Куманово на име Милан Васила Стојановски, с. Бајловце — Кумановско. (3989)

Лична карта рег. бр. 18678, серија бр. 0651292 издадена од СВР — Куманово на име Стојче Љубев Андрушевски, с. Кокошиње — Кумановско. 3990

Лична карта рег. бр. 3734, серија бр. 0108444 издадена од СВР — Дебар на име Ферит Казим Упалени, ул. „Т. Мариноски“ бр. 10 — Дебар. (3991)

Лична карта рег. бр. 4415, серија бр. 0748933 издадена од СВР — Кичево на име Вељан Митаноски, с. Цер — Кичево. (3992)

Лична карта рег. бр. 30580, серија бр. 0236780 издадена од СВР — Охрид на име Ружди Беадин Незири, с. Бериково — Кичево. (3993)

Лична карта рег. бр. 1165, серија бр. 025286 издадена од СВР — Титов Велес на име Јован Ташов Думов, с. Ораовец — Титоввелешко. (3994)

Лична карта рег. бр. 4083331 на име Идриз Бајрама Битиќ, с. Згрополци — Титоввелешко. (3995)

Лична карта рег. бр. 6603, серија бр. 0669035 издадена од СВР — Тетово на име Нешат Ваит Амити, с. Боговиње — Тетовско. (3996)

Лична карта рег. бр. 34179, серија бр. 0690234 издадена од СВР — Тетово на име Рушан Пајазита Ариффи, ул. „Бр. Миладинови“ бр. 73 — Тетово. (3997)

Лична карта рег. бр. 9315, серија бр. 0792877 издадена од СВР — Тетово на име Спасоје Александар Костадиновски, ул. „Илинденска“ бр. 52 — Тетово. (3998)

Лична карта рег. бр. 43305, серија бр. 0798539 издадена од СВР — Тетово на име Муртезан Муслија Фаризи, с. Ново Село II — Тетовско. (3999)

Лична карта рег. бр. 7385, серија бр. 0666889 издадена од СВР — Тетово на име Зибер Медија Џафери, с. Желино — Тетовско. (4000)

Лична карта рег. бр. 550, серија бр. 0273660, издадена од СВР — Тетово на име Аднан Илијас Ејупи, ул. „Никола Тесла“ бр. 20 — Тетово. (4001)

Лична карта рег. бр. 31895, серија бр. 0688850 издадена од СВР — Тетово на име Шабан Изаир Амети, с. Боговиње — Тетовско. (4002)

Лична карта рег. бр. 25156, серија бр. 0721966 издадена од СВР — Гостивар на име Нурија Шепипов Веџо, с. Д. Јеловце — Гостивар. (4003)

Лична карта рег. бр. 8024, серија бр. 0651523 издадена од СВР — Куманово на име Санде Боризов Бојковски, с. Куклица — Кумановско. (4004)

Лична карта рег. бр. 5732, серија бр. 0566133 издадена од СВР — Куманово на име Стојан Миланов Величковски, с. Псача — Кр. Паланка. (4005)

Лична карта рег. бр. 11584, серија бр. 0065933 издадена од СВР — Копривница, НР Хрватска на име Љубица Петар Кнез, Валандово — Гевгелија. (4006)

Лична карта рег. бр. 6754, серија бр. 0496558 издадена од СВР — Неготино на име Ристо Илов Ристов, ул. „Маршал Тито“ бр. 20 — Неготино.

(4007)

Лична карта рег. бр. 21628, серија бр. 0338630 издадена од СВР — Кавадарци на име Раде Велков Трајковски, с. Кесендре — Кавадарци.

(4008)

Лична карта рег. бр. 18157, серија бр. 0507009 издадена од СВР — Кавадарци на име Илија Методиев Димов, с. Марена — Кавадарци.

(4009)

Лична карта рег. бр. 5784, серија бр. 0589905 издадена од СВР — Скопје на име Минур Сефер Салија, с. Бузалково — Титоввешко.

(4010)

Лична карта рег. бр. 7243, серија бр. 0664857 издадена од СВР — Тетово на име Симо Ѓоре Симовски, с. Челопек — Тетовско.

(4011)

Лична карта рег. бр. 40394, серија бр. 0695636 издадена од СВР — Тетово на име Назир Ружди Селмани, с. Гајре — Тетовско.

(4012)

Лична карта рег. бр. 21382, серија бр. 0717992 издадена од СВР — Гостивар на име Зекир Шаип Мурати, с. Градец — Кавадарци.

(4013)

Лична карта рег. бр. 21766, серија бр. 0681677 издадена од СВР — Тетово на име Мемеш Ештреф Рустеми, с. Ново Село II — Тетовско.

(4014)

Лична карта рег. бр. 19574, серија бр. 0676283 издадена од СВР — Тетово на име Рушит Шефи Рамадани, с. Горно Седларце — Тетовско.

(4015)

Лична карта рег. бр. 2033, серија бр. 018418 издадена од СВР — Скопје на име Димитар Ангел Рајчинов, ул. „286“ бр. 31 — Скопје.

(4016)

Лична карта рег. бр. 4259, серија бр. 019955 издадена од СВР — Скопје на име Ставро Ване Георгиев, ул. „ЈНА“ бр. 61 — Скопје.

(4017)

Лична карта рег. бр. 827/ш, серија бр. 0393424 издадена од СВР — Штип на име Бранкица Георгиева Ангелова, с. Зрновци — Кочани.

(4018)

Лична карта рег. бр. 11283/ш, серија бр. 0300758 издадена од СВР — Штип на име Миодраг Јорданов Георгиев, с. Зрновци — Кочани.

(4019)

Лична карта рег. бр. 964, серија бр. 019347 издадена од СВР — Скопје на име Вангел Филип Улков, ул. „А. Ком.“ бр. 54 — Скопје.

(4020)

Лична карта рег. бр. 46, серија бр. 001550 издадена од СВР — Скопје на име Екуран Весел Тосун, Рудник Радушна — Скопско.

(4021)

Лична карта рег. бр. 17, серија бр. 0115021 издадена од СВР — Битола на име Киро Јован Божиновски, с. Чарлија — Битолско.

(4022)

Лична карта рег. бр. 18836, серија бр. 0558652 издадена од СВР — Куманово на име Мусли Јакупа Аслани, с. Виштица — Кумановско.

(4023)

Лична карта рег. бр. 4833, серија бр. 0749351 издадена од СВР — Кичево на име Мирка Јорданова Најдевска, с. Челопеци — Кичево.

(4024)

Лична карта рег. бр. 444, серија бр. 0360190 издадена од СВР — Титов Велес на име Борис Славков Стефанов, ул. „Владимир Назор“ бр. 46 — Титов Велес.

(4025)

Лична карта рег. бр. 2333/ш, серија бр. 0138039 издадена од СВР Штип на име Андон Борисов Крстовски, с. Речани — Кочани.

(4026)

Лична карта рег. бр. 6578, серија бр. 0383188 издадена од СВР — Кочани на име Јаша Рифатова (Велкова) Рушенова, ул. „Сл. Стојменски“ бр. 110 — Кочани.

(4027)

Лична карта рег. бр. 255, серија бр. 0145211 на име Александар Ризоски, ул. „Мицо Козар“ бр. 79 — Прилеп.

(4028)

Лична карта рег. бр. 15443, серија бр. 0676443 издадена од СВР — Тетово на име Амет Бељула Реџеџи, с. Камењане — Тетовско.

(4029)

Лична карта рег. бр. 232, серија бр. 0273337 на име Абдилмеџит Шефит Шаини, с. Челопек — Тетовско.

(4030)

Лична карта рег. бр. 14364, серија бр. 0093365 издадена од СВР — Гостивар на име Александар Наум Зозевски, с. Граешница — Битолско.

(4031)

Лична карта рег. бр. 360, серија бр. 0312762 издадена од СВР — Св. Николе на име Ацо Мичов Чавдаров, ул. „Маршал Тито“ бр. 1 — Св. Николе.

(4032)

Лична карта рег. бр. 24631, серија бр. 0178659 издадена од СВР — Охрид на име Азиз Шакир Качалнику, с. Аме — Дебар.

(4033)

Лична карта рег. бр. 692, серија бр. 0245203 издадена од СВР — Битола на име Ванчо Андонов Павлоски, с. Пуста Река — Битолско.

(4034)

Лична карта рег. бр. 85, серија бр. 050685 издадена од СВР — Дебар на име Бејазе Камил (Синани) Машкули, с. Селокуќи — Дебар.

(4035)

Лична карта рег. бр. 8257, серија бр. 0384867 издадена од СВР — Кичево на име Гурѓа Јане (Иванова) Ѓорѓиева, с. Ѓрдовци — Кочани.

(4036)

Лична карта рег. бр. 10077, серија бр. 0128963 издадена од СВР — Берово на име Дара Миле Танчовска, ул. „Солунска“ бр. 36 — Берово.

(4037)

Лична карта рег. бр. 86, серија бр. 0224596 издадена од СВР — Охрид на име Доне Тодоров Јанковски, с. Косел — Охридско.

(4038)

Лична карта рег. бр. 18509, серија бр. 0733941 издадена од СВР — Кичево на име Ѓорѓија Деспот Змејковски, с. Сопот — Кавадарци.

(4039)

Лична карта рег. бр. 4351, серија бр. 0786206 издадена од СВР — Тетово на име Ибраим Е. Ибраими, ул. „Леџин“ бр. 33 — Тетово.

(4040)

Лична карта рег. бр. 6972, серија бр. 0029015 издадена од СВР — Ресен на име Кире Трајчевски, с. Стење — Ресен.

(4041)

Лична карта рег. бр. 18361, серија бр. 0714971 издадена од СВР — Тетово на име Керим Ашим Селими, с. Неготино — Тетовско.

(4042)

Лична карта рег. бр. 7306, серија бр. 0666407 издадена од СВР — Тетово на име Лутви Бејто Сали, с. Челопек — Тетовско.

(4043)

Лична карта рег. бр. 37500, серија бр. 06927677 издадена од СВР — Тетово на име Муедин Идриз Салиџи, с. Врпчиште — Гостивар.

(4044)

Лична карта рег. бр. 6208, серија бр. 0058919 издадена од СВР — Берово на име Никола Костанов Тасевски, с. Смојмирово — Берово.

(4045)

Лична карта рег. бр. 2825, серија бр. 0327335 издадена од СВР — Титов Велес на име Панче Јован Андов, ул. „Белградска“ бр. 67 — Т. Велес.

4046

Лична карта рег. бр. 15739, серија бр. 0712240 издадена од СВР — Гостивар на име Светлана Андон Лазареска, с. Вруток — Гостивар. (4047)

Лична карта рег. бр. 7293, серија бр. 0638804 издадена од СВР — Крива Паланка на име Станбелка Стојкова Спасовска, с. Псача — Крива Паланка. (4048)

Лична карта рег. бр. 5441, серија бр. 0058152 издадена од СВР — Берово на име Томо Маноил Ризинов, с. Будинарци — Берово. (4049)

Лична карта рег. бр. 4647/ш, серија бр. 0410123 издадена од СВР — Штип на име Трајан Тодоров Иванов, ул. „Г. Апостолски“ бр. 19 — Кочани. (4050)

Лична карта рег. бр. 529, серија бр. 0140239 издадена од СВР — Дебар на име Џелал Оломан Казии, с. Кривци — Дебар. (4051)

Лична карта рег. бр. 10961, серија бр. 0707471 издадена од СВР — Гостивар на име Фидан Абдураман Амети, с. Чегране — Гостивар. (4052)

Лична карта рег. бр. 7402, серија бр. 0112112 издадена од СВР — Дебар на име Џемаил Ибраим Капланоски, с. Коцак — Дебар. (4053)

Лична карта рег. бр. 11668, серија бр. 0084212 издадена од СВР — Битола на име Јован Ташков Русаморовски, ул. „4-ти ноември“ бр. 15 — Битола. (4079)

Лична карта рег. бр. 3639, серија бр. 0005622 издадена од СВР — Битола на име Аргада Вељан Дајковска, с. Сливица — Битолско. (4080)

Лична карта рег. бр. 13562, серија бр. 0194072 издадена од СВР — Прилеп на име Трајко Митрев Колевски, с. Чаниште — Прилеп. (4081)

Лична карта рег. бр. 3190, серија бр. 0563601 издадена од СВР — Куманово на име Александар Драгутина Стефановиќ, с. Ст. Нагоричане — Кумановско. (4082)

Лична карта рег. бр. 2981, серија бр. 0747498 издадена од СВР — Кичево на име Никола Стефанов Симуновски, с. Осломеј — Кичево. (4083)

Лична карта рег. бр. 1122, серија бр. 0341632 издадена од СВР — Титов Велес на име Јусуф Арунов Садиковски, с. Г. Јаболчиште — Титоввелешко. (4084)

Лична карта рег. бр. 4719, серија бр. 0135874 издадена од СВР — Гевгелија на име Илија Кирилов Дамјанов, с. Мрзенци — Гевгелија. (4085)

Лична карта рег. бр. 11378, издадена од СВР — Светозарево на име Градимир Момчило Стефиќ, ул. „Тола Бикова“ бр. 16 — Гевгелија. (4086)

Лична карта рег. бр. 17257, серија бр. 0715867 издадена од СВР — Гостивар на име Месут Нуредин Шабани, с. Г. Бањица — Гостивар. (4087)

Лична карта рег. бр. 40372, серија бр. 0695621 издадена од СВР — Гостивар на име Арун Гази Пајазит, Гостивар. (4088)

Лична карта рег. бр. 10147/ш, серија бр. 0299620 издадена од СВР — Штип на име Милорад Петров Златковски, Рудник „Злетсво“ — Кочани. (4089)

Лична карта рег. бр. 9894, серија бр. 0063604 издадена од СВР — Крива Паланка на име Љубомир Насев Величковиќ, с. Вирче — Струмица. (4090)

Лична карта рег. бр. 15777, серија бр. 0085881 издадена од СВР — Битола на име Муса Рамадан Веизовски, ул. „Борка Талев“ бр. 17а — Битола. (4091)

Лична карта рег. бр. 576, серија бр. 0168380 на име Трајко Милошов Станковски, с. Бела Црква — Прилеп. (4092)

Лична карта рег. бр. 154, серија бр. 0271364 издадена од СВР — Тетово на име Ваит Вели Илијази, с. Г. Речица — Тетовско. (4093)

Лична карта рег. бр. 46291, серија бр. 0269522 издадена од СВР — Гостивар на име Али Љумани Ислами, с. Трново — Гостивар. (4094)

Лична карта рег. бр. 4178, серија бр. 0456986 издадена од СВР — Струмица на име Тина Ристова (Печанова) Андрева, ул. „Битолска“ бр. 8 — Струмица. (4095)

Лична карта рег. бр. 30008, серија бр. 0224296 издадена од СВР — Охрид на име Мирослав Милутинов Пејчиноски, с. Локвица — Кичево. (4096)

Лична карта рег. бр. 30008, серија бр. 0224296 издадена од СВР — Охрид на име Петре Велјанов Бошковски, с. Сланско — Кичево. (4097)

Лична карта рег. бр. 22871, серија бр. 0120763 издадена од СВР — Битола на име Ристе Крстев Куковски, ул. „Џоне Василев“ бр. 8 — Битола. 4098

Лична карта рег. бр. 6788, серија бр. 0114484, издадена од СВР — Битола на име Драга Божиќ (Грозданоска) Симоновска, ул. „Босна“ бр. 70 — Битола. (4099)

Лична карта рег. бр. 17431, серија бр. 0355849 издадена од СВР — Титов Велес на име Богдан Јованов Јовановски, ул. „Кузман Јосифовски“ бр. 12 — Титов Велес. (4100)

Лична карта рег. бр. 5709, серија бр. 0058420 издадена од СВР — Берово на име Джемки Усеин Таиповски, ул. „Бел камен“ — Берово. (4101)

Лична карта рег. бр. 1484, серија бр. 0775589 издадена од СВР — Гостивар на име Реџеп Рамиз Касами, с. Горна Бањица — Гостивар. (4102)

Лична карта рег. бр. 1517, серија бр. 0574441 издадена од СВР — Куманово на име Воимир С. Младеновски, ул. „Доне Божинов“ бр. 62 — Куманово. (4103)

Лична карта рег. бр. 7656, серија бр. 0311106 издадена од СВР — Штип на име Добре Т. Димовски, с. Агино Село — Кумановско. (4104)

Лична карта рег. бр. 19258, серија бр. 0559074 издадена од СВР — Куманово на име Вранко Ѓорѓи Стојчевски, ул. „Ѓуро Ѓаковиќ“ бр. 34 — Куманово. (4105)

Лична карта рег. бр. 19466, серија бр. 0507902 издадена од СВР — Кавадарци на име Лиља Игнова Ристова, с. Брушани — Кавадарци. (3799)

Лична карта рег. бр. 2243, серија бр. 0074525 издадена од СВР — Битола на име Висорион Ѓорѓи Ѓоршевски, булевар „1-ви мај“ бр. 290 — Битола. (3800)

Лична карта рег. бр. 5775, серија бр. 0008583 издадена од СВР — Скопје на име Томо Гашо Јанкуловски, Скопје. (3694)

Лична карта рег. бр. 3751, серија бр. 0578073 издадена од СВР — Скопје на име Милан Велко Урдаревиќ, Скопје. (3695)

Лична карта рег. бр. 92779, серија бр. 0604887 издадена од СВР — Скопје на име Никола Васил Стефановски, Скопје. (3696)

Лична карта рег. бр. 22171, серија бр. 0066203 издадена од СВР — Скопје на име Љубисав Радослав Радосављевиќ, Скопје. (3697)

Лична карта рег. бр. 45734, серија бр. 0604293 издадена од СВР — Скопје на име Камиле Азем Дурак Рустем, Скопје. (3698)

Лична карта рег. бр. 20988, серија бр. 0597109 издадена од СВР — Скопје на име Ѓорѓија Блажо Павловски, Скопје. (3699)

Лична карта рег. бр. 16468, серија бр. 0592988 издадена од СВР — Скопје на име Ферат Али Османоски, Скопје. (3700)

Лична карта рег. бр. 1017, серија бр. 0617618 издадена од СВР — Скопје на име Исак Агуш Нуиши, Скопје. (3701)

Лична карта рег. бр. 81278, серија бр. 0519204 издадена од СВР — Скопје на име Вера (Јованова) Наумова, Скопје. (3702)

Лична карта рег. бр. 14292, серија бр. 0710802 издадена од СВР — Гостивар на име Даница Ѓоре Михајловска, Скопје. (3703)

Лична карта рег. бр. 4359, серија бр. 2273469 издадена од СВР — Сурдулица на име Иван Љубомир Крстиќ, Скопје. (3704)

Лична карта рег. бр. 64950, серија бр. 0071474 издадена од СВР — Скопје на име Атанас Ѓорѓи Крпач, Скопје. (3705)

Лична карта рег. бр. 35278, серија бр. 0621042 издадена од СВР — Скопје на име Радмила Благо Кузманова, Скопје. (3706)

Лична карта рег. бр. 1549, серија бр. 0579050 издадена од СВР — Скопје на име Игно Андреја Кузмановски, Скопје. (3707)

Лична карта рег. бр. 9479, серија бр. 0584989 издадена од СВР — Скопје на име Олга Симо (Ѓуровиќ) Каревска, Скопје. (3708)

Лична карта рег. бр. 23447, серија бр. 0599567 издадена од СВР — Скопје на име Рамадан Исен Зекири, Скопје. (3709)

Лична карта рег. бр. 1299, серија бр. 0010473 издадена од СВР — Скопје на име Димитар Коста Димитровски, Скопје. (3710)

Лична карта рег. бр. 9449, серија бр. 0008234 издадена од СВР — Скопје на име Славко Васил Дацевски, Скопје. (3711)

Лична карта рег. бр. 6405, серија бр. 0008536 издадена од СВР — Скопје на име Петар Димитар Димитровски, Скопје. (3712)

Лична карта рег. бр. 18327, серија бр. 0019189 издадена од СВР — Скопје на име Лазо Атанас Дамовски, Скопје. (3713)

Лична карта рег. бр. 139, серија бр. 0208852 издадена од СВР — Скопје на име Вера Никола Балева, Скопје. (3714)

Лична карта рег. бр. 10418, серија бр. 0156206 издадена од СВР — Битола на име Васка Дане (Ангеловска) Богдановска, Скопје. (3715)

Лична карта рег. бр. 5310, серија бр. 0617487 издадена од СВР — Скопје на име Адем Зулфи Адем, Скопје. (3716)

Лична карта рег. бр. 27813, серија бр. 0024234 издадена од СВР — Скопје на име Ангеле Пане Алексовски, Скопје. (3717)

Лична карта рег. бр. 56229, серија бр. 0042738 издадена од СВР — Скопје на име Ајша Шабан (Џемо) Ајваз, Скопје. (3718)

Лична карта рег. бр. 12263, серија бр. 0588273 издадена од СВР — Скопје на име Раман Алит Алија, Скопје. (3801)

Лична карта рег. бр. 1420, серија бр. 0612376 издадена од СВР — Скопје на име Урош Цветко Андреевски, Скопје. (3802)

Лична карта рег. бр. 68799, серија бр. 0618536 издадена од СВР — Скопје на име Јаша Назми Арифџи, Скопје. (3803)

Лична карта рег. бр. 26018, серија бр. 0020964 издадена од СВР — Скопје на име Саржо Крсте Аврамовски, Скопје. (3825)

Лична карта рег. бр. 12054, издадена од СВР — Скопје на име Стојан Зафир Богдановски, Скопје. (3826)

Лична карта рег. бр. 98962, серија бр. 0611075 издадена од СВР — Скопје на име Сехара Расим Бислим, Скопје. (3827)

Лична карта рег. бр. 4319, серија бр. 0109029 издадена од СВР — Дебар на име Реџеп Ибраим Шаиноски, с. Брештани — Дебар. (3794)

Лична карта рег. бр. 11722, серија бр. 0756261 издадена од СВР — Кичево на име Трпана Костеска, с. Орланци — Кичево. (3795)

Лична карта рег. бр. 24830, серија бр. 0721640 издадена од СВР — Гостивар на име Сали Усни Каџани, ул. „Младен Симоски“ бр. 73 — Гостивар.

Лична карта рег. бр. 27045, серија бр. 0723855 издадена од СВР — Гостивар на име Куртиш Мифтар Билали, с. Чегране — Гостивар. (3797)

Лична карта рег. бр. 12448, серија бр. 0708958 издадена од СВР — Гостивар на име Џавид Мурат Велиу, с. Форино — Гостивар. (3798)

СОДРЖИНА

Стр.

22. Решение за основање Железничко транспортно претпријатие — Скопје — — — 89
23. Решение за основање Железничко транспортно претпријатие — Гостивар — — — 89
24. Извештај на Републичката изборна комисија за дополнителните избори за народен пратеник на Републичкиот собор на Народното собрание на НРМ, одржани на 12 февруари 1961 година — — — — — 90
25. Список на постојаните судски преводачи на територијата на НР Македонија — — — 90